

Бр. / Нр. 02-108/1
03-01-2025 20 год. / viti

Бр. 0307-02
03.01 2025 год.
СКОПЈЕ

ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Набавка и транспорт на масло за греење Екстра лесно - ЕЛ -1 за потребите на единките корисници финансирани преку Буџетот на Министерство за социјална политика, демографија и млади

Склучен на ден . 2024 година, помеѓу:

I ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. **Министерство за социјална политика, демографија и млади**, со седиште на ул. „Даме Груев“, бр.14 Скопје, претставувано од Министер Фатмир Лимани, во понатамошниот текст: **Договорен орган**, и
2. **Друштво за производство, трговија и услуги ПАЦИФИК ПЕТРОЛЕУМ увоз – извоз ДООЕЛ Скопје**, со ЕМБС 7322240, со седиште на ул. „Дане Крапчев“ бр.12 Скопје, претставувано од Управител Ерџан Сулкоски, во понатамошниот текст: **Носител на набавката**

II ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Со овој договор се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу Договорниот орган и Носителот на набавката, согласно спроведената постапка за јавна набавка како отворена постапка за набавка на стоки во согласност со позитивните законски прописи поврзани со предметот на набавката (Законот за јавни набавки, Законот за облигациони односи, Одлуката за определување на цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата донесена од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија која е на сила на денот на испораката, од која цена ќе се одземе попустот даден во понудата, Правилникот за квалитет на течни горива) и важечките подзаконски акти, како и материјалните прописи кои се во сила во моментот на склучување на овој Договор.

Договорните страни го склучуваат овој договор врз основа на Одлука за јавна набавка со архивски број 02-7689/1 од 26.11.2024 година, одлука за избор за најповолен понудувач со архивски број 02-7689/6 од 30.12.2024 година, донесена во истата постапка, како и врз основа на доставена понуда од Носителот на набавката со која во целост се прифатени условите, барањата и напомените предвидени во тендерската документација.

Член 2

Предмет на овој договор е набавка и транспорт на масло за греење Екстра лесно - ЕЛ -1 за потребите на единките корисници финансирани преку Буџетот на Министерство за социјална политика, демографија и млади, во максимална количина согласно табелата со количини, за период од 7 месеци. Набавката ќе се врши сукцесивно, во рок од три работни дена од денот на прием на писмена нарачка од страна на одговорно лице за следење на договорот кај договорниот орган. Договорниот орган го задржува правото да не ги нарача предвидените количини во целост.

Потреба за набавка на екстра лесно масло за греење ЕЛ-1		
ЈУ ЦСР	Центар	Максимална количина во литри за период од 7 месеци
БЕРОВО	ЦСР Берово	6.000
БИТОЛА	ЦСР Битола	12.000
ВИНИЦА	За потребите на Центарот за лица со телесна попреченост	5.000
ГЕВГЕЛИЈА	ЦСР Гевгелија	4.000
ГОСТИВАР	ЦСР Гостивар	5.000
КАВАДАРЦИ	ЦСР Кавадарци	2.000
КИЧЕВО	ЦСР Кичево	3.300
КУМАНОВО	За потребите на ЦСР Куманово	9.000
	За потребите на ЦСР Ликов	1.500
	За потребите на Дневен центар за посебни потреби	3.000
ОХРИД	ЦСР Охрид	2.000
ПРИЛЕП	ЦСР Прилеп	12.000
РЕСЕН	ЦСР Ресен	5.000
	За потребите на дневниот центар	2.000
СВЕТИ НИКОЛЕ	ЦСР Свети Николе	3.000
	За потребите на дневниот центар	1.500
СКОПЈЕ	За потребите на ЦСР Гази Баба	3.000
СТРУМИЦА	За потребите на Бања Банско	26.000
ТЕТОВО	ЦСР Тетово	4.000
ВКУПНО		109.300

Напомена: Стандард за Екстра лесно масло - ЕЛ-1: МКС Б.Х2.430 (МКС В.Н2.430)

11/2015

III ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Овој Договор е со важност од 1 година, сметано од денот на неговото потпишување од двете договорни страни.

IV ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Вкупната вредност на договорот ќе се утврди врз основа на реално извршената испорака, но нема да го надмине износот од 6.528.489,00 денари без данокот на додадена вредност, односно 7.703.617,02 денари со вклучен данок на додадена вредност.

Единечна цена без ДДВ за литар изнесува 59,74 денари

Дисконт на единечна цена без ДДВ (денари/литар) изнесува 0,01 денар.

Единечна цена со вклучен дисконт без ДДВ/ МКД изнесува 59,73 денари.

Член 5

Договорниот орган го задржува правото да нарачува количини согласно своите потреби до износот на кој се склучува договорот. Количините на потребното масло за греење ќе бидат во согласност со реалните потреби на договорниот орган. Понуденото масло за греење треба да биде согласно Правилникот за квалитет на течни горива (Службен весник бр.88/07, 90/07, 105/07, 15/08, 78/08, 156/08, 81/09).

Носителот на набавката има право на промена на цената на маслото за греење во согласност со моменталната пазарна цена на истото за времетраењето на Договорот.

Корекција на цените на предметот на договорот за јавна набавка е дозволена и се докажува само со Одлуката за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдена согласно Методологија донесена од страна на Регулаторната комисија за енергетика на С.Р.М, важечка на денот на испораката на маслото за горење ЕЛ-1 за затоплување, додека договорениот попуст/рабат останува непроменет за целото времетраење на договорот.

Во зависност од потребите на договорниот орган маслото за греење Екстра лесно - ЕЛ -1 ќе се набавува сукцесивно. Договорниот орган не се обврзува да ги истроши предвидените количини согласно спецификацијата на тендерската документација.

V НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 6

Плаќањето ќе се врши по секоја сукцесивна испорака во рок од 30 дена сметано од првиот нареден ден од денот на прием на фактурата во архивата кај Договорниот орган, со приложена испратница за извршена поединечна испорака/преточено и Мерна белешка (волуметарска белешка) за испорачаните деривати, потпишани со целосно име и презиме и број на лична карта од овластено лице на Носителот на набавката и овластеното лице за прием од Центарот за социјална работа.

1/2023 Општина ШТИП 24/7/2011

Носителот на набавката, фактурата за секоја извршена испорака со приложена испратница и Мерна белешка (волуметарска белешка) ја доставува до архивата на Министерството за социјална политика, демографија и млади на адреса: ул. "Даме Груев" бр.14-Скопје.

VI ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 7

Испораката на предметот на овој Договор ќе ја врши Носителот на набавката со специјални возила наменети за таков вид на товар (цистерни со мерен систем за мерење на зафатнина на течни горива) франко, складиште на краен корисник – Центрите за социјална работа, преточено, односно по диспозиции и динамика определена од Договорниот орган, согласно барањата од Центрите за социјални работи, sukcesивно во рок не подолг од три дена од денот на приемот на писмената нарачка за количината и местото на испорака.

Под Мерен систем за мерење на зафатнина на течни горива од став 1 се подразбира мерен уред, сертифициран од Бирото за метрологија при Министерството за економија на Р.С.Македонија и пломбиран со уредна плomba (жиг) не постара од една година со која се потврдува исправноста на мерниот уред.

Носителот на набавката се обврзува до Договорниот орган да достави валиден сертификат издаден од Бирото за метрологија за исправност на мерниот уред.

Мерниот систем печати Мерна белешка (волуметарска белешка) која ги содржи следните податоци: датум и време на испорака, вкупно издадени литри на работна температура и вкупно издадени литри на референтна температура од 15⁰ C.

При секоја испорака на нафтните деривати предмет на овој Договор, Носителот на набавката му издава на Договорниот орган Испратница и Мерна белешка (волуметарска белешка). Издадената Испратница и Мерна белешка (волуметарска белешка) ги потпишуваат со полно име и презиме и број на лична карта, овластеното лице на Носителот на набавката кое извршило испорака и овластеното лице од Центарот за социјална работа кое извршило прием на нафтните деривати.

VII ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 8

Договорниот орган е должен по писмен пат да го извести Носителот на набавката за потребните количини и диспозицијата на испорака, доставена по електронска пошта од одговорното лице за следење на договорот кај Договорниот орган.

При секоја испорака на нафтните деривати предмет на овој Договор, Договорниот орган е должен да изврши проверка на сертификатот и уредноста на плombата која мора да биде неоштетена. При евентуален недостаток, Договорниот орган ја одбива испораката на нафтните деривати.

MAKEDONIAN
REPUBLIC
MINISTRY OF
ECONOMY
AND FINANCE
STAMP

Договорниот орган го задржува правото да нарачува количини согласно своите потреби до износот на кој е склучен договорот со Носителот на набавката. Количините на потребното масло за греење ќе бидат во согласност со реалните потреби на договорниот орган.

Член 9

Договорниот орган се обврзува во рок од 30 дена од датумот на прием на секоја поединечна фактура да изврши плаќање на Носителот на набавката.

Член 10

Лица задолжени за реализација на договорот кај Договорниот орган е Дрита Аслани или друго лице овластено од Министер.

VIII ГАРАНЦИЈА ЗА НАВРЕМЕНО И КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 11

Носителот на набавка е должен да обезбеди гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот во вид на банкарска гаранција во вредност од 10% од вредноста на договорот за јавна набавка.

Носителот на набавка е должен да достави неотповиклива, безусловна и наплатива на прв повик банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот, во висина на 10% од вредноста на Договорот со вклучен ДДВ.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот Носителот на набавката ја доставува најдоцна во рок до 7 (седум) дена од потпишувањето на договорот. Потпишаниот договор без доставена банкарска гаранција ќе се смета за неважечки и нема да предизвика правно дејство, а воедно ќе биде објавена негативна референца во ЕСЈН.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката.

Оваа гаранција се враќа на носителот на набавката, во рок од 14 дена од денот на целосно реализирање на договорот.

Во случај кога е продолжен рокот за реализација на договорот или е зголемена неговата вредност, носителот на набавката соодветно треба да ја продолжи важноста и вредноста на гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот.

IX ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ, ОДНОСНО НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 12

Договорните страни се договорија дека Носителот на набавката ќе му плати на Договорниот орган определен паричен износ (договорна казна) ако не ја исполни својата обврска согласно овој договор, а особено ако договорот е раскинат поради вина на Носителот на набавката.

Договорната казна изнесува 0,1% (1 промил) од вкупната договорена цена, со тоа што износот на така определената договорна казна не може да премине 5% од вкупната цена на стоката, предмет на набавка.

X. ВИША СИЛА

Член 13

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој Договор до кое би дошло заради "Виша сила", "Виша сила" значи исклучителен настан или околност:

- а. кој е надвор од контрола на страните;
- б. против кој ниедна од страните не можела разумно да преземе мерки пред стапување на Договорот;
- в. кој, откако настанал, страната не можела разумно да го одбегне или да го совлада и
- г. кој не може во голема мера да се припише на друга страна;

Вишата сила може да вклучува, но не е ограничена на исклучителните настани или околности опишани во точките од I до V, се додека се исполнети горенаведените услови од (а) до (г):

- I. војна, непријателства, инвазија, акт на непријателства;
- II. бунт, тероризам, револуција, востание, воена сила или граѓанска војна;
- III. немир, развиженост, неред, штрајк или блокада од лица кои не се персонал на изведувачот или подизведувачите;
- IV. воена муниција, експлозивни материјали, радијација или радиоактивност од страна на изведувачот;
- V. природни настани (пожар, поплава, земјотрес, пандемија, лоши временски услови, невообичаено за годишното време и за местото на кое се изведуваат работите, утврдени во градежни дневник и сл.);

Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила, таа е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на Вишата сила, Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине спогодбено.

Доколку изведбата на сите работи во голема мера е спречена во непрекинат период од 30 (триесет) дена поради "Виша сила" за која е дадено известување, тогаш која било од страните може да даде известување за раскинување на Договорот.

XI. ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 14

За се што не е регулирано со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и позитивните законски прописи во Република Северна Македонија.

XII. УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 15

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнувањето на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

Член 16

Договорот не може да се раскине поради неисполнување на незначителен дел од обврската.

Член 17

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуалната штета.

Ако една страна го извршила договорот целосно или делумно има право да и се врати она што го дала.

Ако двете страни имаат право да бараат враќање на даденото, заемните враќања се вршат според правилата за извршувањето на двостраните договори.

Секоја страна и должи на другата надомест за користа што во меѓувреме ја имала од она што е должна да го врати, односно да го надомести.

Страната што враќа пари е должна да плати затезна камата од денот кога ја примила исплатата.

Договорните страни се согласни евентуални спорови да се решаваат спогодбено во склад со важечките прописи и овој договор, но доколку тоа не е можно спорот ќе го решава надлежен суд во Скопје. Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој договор.

XIII. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 18

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање, во спротивно надлежен за решавање на сите евентуални спорови е Основниот суд Скопје-2, Скопје.

XIV. ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 19

Договорот за јавна набавка во текот на неговата важност може да се дополни и/или измени само врз основа на член 119 од Законот за јавни набавки.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 20

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

Член 21

Овој Договор е составен во 4 (четири) примероци, од кои секоја страна задржува по 2 (два) примерока и стапува во сила со денот на неговото склучување.



Изработил: Теодора Васиќ Петровска, Советник
Контролирал: Сашка Павковиќ, Раководител на одделение
Согласен: Љубица Панова, Раководител на сектор
Одобрил: Fatmir Sabriu, Државен секретар